

јективна вредност на датумот на губење на контролата, а понатаму ќе го мери вложувањето согласно со соодветниот МСФИ и соодветното поглавје од оваа Методологија.

Финансиски извештаи на групата

Финансиските извештаи на групата се прикажуваат како за поединечна банка (како групата да е едно правно лице).

Следново се отстранува при консолидацијата:

- сметководствената вредност на вложувањето на матичната банка и делот на матичната банка во капиталот на подружниците;
- салдата, трансакциите, приходите и расходите во рамки на групата се отстрануваат во целост;
- добивките и загубите од трансакции во рамки на групата, кои се признаваат во средствата (заплати, основни средства), се отстрануваат во целост.

Неконтролирано учество (познато и под терминот „матинско учество“) е оној дел од добивката или загубата и нето-средствата на подружницата кои не се во сопственост (директно или индиректно - преку подружници) на матичната банка.

Сметководствени методи за изготвување консолидирани финансиски извештаи

МСФИ 10.586 При подготовката на консолидираните финансиски извештаи, финансиските извештаи на матичната банка и на нејзините подружници се консолидираат ставка по ставка, така што се собираат слични ставки на средства, обврски, капитал, приходи и расходи. Со цел да се прикажат финансиските информации за групата како за едно единствено претпријатие, се преземаат следните чекори:

- се отстранува сметководствената вредност на вложувањето на матичната банка во секоја подружница и делот на матичната банка во капиталот на секоја подружница;
- се идентификуваат неконтролираните учества во нето-добивката или загубата на консолидираните подружници за периодот на известување; и
- се идентификуваат неконтролираните учества во нето-средствата на консолидираните подружници и тие се прикажуваат одделно од учеството на матичната банка.

Притоа, салдата, трансакциите, приходите и расходите во рамки на групата треба во целост да се отстранат.

Датум на известување и на изготвување финансиски извештаи

МСФИ 10.592 Финансиските извештаи на матичната банка и на нејзините подружници мора да бидат изготвени на истиот датум на известување. Кога датумите на известувањето се разликуваат, подружницата изготвува дополнителни финансиски извештаи со истиот датум како и финансиските извештаи на матичната банка, освен доколку тоа е непрактично. Кога датумите на известувањето се разликуваат за помалку од три месеци, финансиските извештаи може да се коригираат за значајните настани кои се случиле помеѓу датумот на финансиските извештаи на подружницата и датумот на финансиските извештаи на матичната банка.

Правните субјекти во групата користат унифицирани сметководствени политики, договорени со матичната банка.

Правно лице за специјални намени

Правното лице за специјални намени („ПЛСН“) се консолидира кога суштината на односот помеѓу банката и ПЛСН покажува дека ПЛСН е контролиран од страна на банката.

Обелоденување во консолидираните финансиски извештаи

Следново треба да се обелодени:

- составот и структурата на групата;
- учеството на матинските акционери во активностите и паричните текови на групата;
- природата на односот кога матичната банка поседува помалку од половина од гласачката моќ;
- причината зошто сопственоста врз повеќе од половината од гласачката моќ не претставува контрола;
- датумот на известување на финансиските извештаи на член на групата, кога се разликува од оној на матичната банка;
- природата и обемот на кои било значителни рестрикции/ограничувања (статутарни, договорни или регулаторни ограничувања) за трансфер/пренос на средства од членовите на групата на матичната банка и обратно, вклучително и ограничувања за исплата на дивиденда или други форми на распределба на финансискиот резултат, одобрување кредити и аванси во рамки на групата и слично. Банката ќе ја обелодени сметководствената вредност на средствата и обврските од консолидираните финансиски извештаи на коишто се однесуваат ваквите ограничувања;
- договорните услови согласно со кои банката или другите членови во рамки на групата се обврзани финансиски да поддржат одредена членка во рамките на групата и опис на настаните коишто може да ја изложат банката на значителни загуби;
- причините, видот и износот на одобрената финансиска поддршка од страна на банката или подружница во рамки на групата, на членка на групата;
- износот на добивка/загуба признаена на датумот на губење на контролата врз подружница.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

3927.

Врз основа на член 59 став (7) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), директорот на Агенцијата за пивилно воздухопловство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на поставување, одржување и заштита на техничките средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација.

Член 2

Поставувањето, одржувањето и заштитата на техничките средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација се врши согласно начинот, правилата и посебните услови утврдени со стандардите и препорачаните практики содржани во Анекс 10 на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство, EUROCAE, ITU-T, и ITU-R, како и во согласност со техничките упатства и спецификации на производителот на соодветното средство, уред или опрема.

Член 3

(1) Заштита на техничките средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација се состои од физичко, радиофреквентно обезбедување и имплементирање на систем за контрола на безбедноста на софтверот.

(2) Физичкото обезбедување од став (1) на овој член се состои од периметарско, електронско и персонално обезбедување соодветно на локацијата, намената и потребите на техничките средства, уреди и опрема.

(3) Радиофреквентното обезбедување од став (1) на овој член се состои од заштита на техничките средства, уреди и опрема од несакани емисии на радио бранови и други зрачења како и од физички препречки кои можат да ја попречат нормалната работа на техничките средства, уреди и опрема како и техничките средства, уредите и опремата во воздухопловите. Радиофреквентното обезбедување се изведува согласно Анекс 10 на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство и прописите од областа на електронските комуникации.

(4) Системот за контрола на безбедноста на софтверот ги опфаќа сите аспекти поврзани со EATMN софтверот, вклучувајќи ги он-лајн оперативните промени, премостувањето и замената кои настануваат за време на функционирање на системот и треба да ги исполкува барањата од членовите 3, 4 и 5 на Регулацијата 482/2008 на Комисијата од 30 мај 2008 година за воспоставување систем за контрола на безбедноста на софтверот што треба да се спроведе од давателите на услуги на воздухопловна навигација и со која се изменува и дополнува Анекс II на Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005, која е преземена согласно Анексот I на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/07 и 98/09) и е дадена во Прилог кој е составен дел од овој правилник.

Член 4

(1) Одделни поими кои се користат во овој правилник го имаат значењето утврдено во Анекс 10 на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство и во Регулацијата 482/2008.

(2) Поимите "Заедница", "Право на Заедница", "Договор за ЕЗ", "Службен весник на Европската унија" и "земја,-и членка,-и" употребени во Регулацијата 482/2008 од став (1) на овој член, ќе се толкуваат во согласност со точките 2 и 3 од Анексот II од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2007 и 98/2009).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

ПРИЛОГ

Регулатива (ЕК) бр. 482/2008 на Комисијата

од 30 мај 2008 година

За воспоставување систем за контрола на безбедноста на софтверот што треба да се спроведе од давателите на услуги на воздухопловна навигација и измена и дополнување на Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005

(Текст со важност за ЕЕО (Европска економска област))

КОМИСИЈАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ,

имајќи го предвид Договорот за основање на Европската заедница,

имајќи ја предвид Регулацијата (ЕК) бр. 550/2004 на Европскиот парламент и на Советот, од 10 март 2004 година, за обезбедување услуги на воздухопловна навигација во единственото Европско небо (Регулацијата за давање услуги)¹, а особено членот 4 од неа,

со оглед на тоа што:

(1) во согласност со Регулацијата (ЕК) бр. 550/2004, Комисијата треба да ги идентификува и да ги усвои соодветните одредби од безбедносните регулаторни барања на Евроконтрол (ESARR), земајќи го предвид постоечкото законодавство на Заедницата. ESARR 6 насловен како "Софтвер во ATM системите" обезбедува збир безбедносни регулаторни барања за спроведување на системот за контрола на безбедноста на софтверот.

(2) Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005 на Комисијата, од 20 декември 2005 година, која ги утврдува условите за обезбедување услуги на воздухопловна навигација², во последната реченица од цитатот 12 вели дека "соодветните одредби од ESARR 1 за контролата на безбедноста во ATM и ESARR 6 за софтверот во ATM системите, треба да се идентификуваат и да се усвојат преку одделни акти на Заедницата".

(3) Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005 предвидува давателите на услуги во воздушниот сообраќај да спроведат систем за управување со безбедноста, како и безбедносни барања за проценка на ризикот и посредување, имајќи ги предвид промените што настануваат. Во рамките на овој систем за управување со безбедноста и како дел од процената на ризикот и активностите за посредување, имајќи ги предвид промените, давателот на услуги во воздушниот сообраќај треба да дефинира и да спроведе систем за контрола на безбедноста во софтверот, за посебно да се справат со аспектите поврзани со софтверот.

(4) Примаријата цел за безбедноста на софтверот која треба да биде исполнета за функционалните системи кои содржат софтвер е да се обезбеди ризиците поврзани со користењето на софтверот во системите на Европската мрежа за управување со воздушниот сообраќај (EATMN софтверот) да се намалат на ниво што може да се толерира.

(5) Оваа Регулација не треба да ги опфаќа воените операции и обуки, како што е наведено во членот 1(2) од Регулацијата (ЕК) бр. 549/2004 на Европскиот парламент и на Советот, од 10 март 2004 година, со која се дефинира рамката за создавање единствено Европско небо (Рамковната регулатива)³.

¹ Сл. весник L 96, 31.3.2004, стр. 10.

² Сл. весник L 335, 21.12.2005, стр. 13. Регулација последно изменета со Регулацијата (ЕК) бр. 1315/2007 (Сл. Весник L 291, 9.11.2007г., стр. 16).

³ Сл. весник L 96, 31.3.2004, стр. 1

(6) Затоа, Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005 треба соодветно да се измени и да се дополнително.

(7) Мерките предвидени со оваа регулатива се во согласност со мислењето на Комисијата за единствено-то Европско небо.

ЈА ДОНЕСЕ СЛЕДНАВА РЕГУЛАТИВА:

Член 1

Предмет и опсег

1. Оваа Регулација ги утврдува барањата за дефинирање и спроведување на системот за контрола на безбедноста на софтверот од страна на давателите на АТС услуги (ATS), субјектите кои обезбедуваат управување со воздушниот сообраќај (ATFM) и управување со воздушниот простор (ASM) за општиот воздушен сообраќај и давателите на услуги на комуникација, навигација и надзор (CNS).

Ги идентификува и ги усвојува задолжителните одредби според регулаторните барања за безбедност на EUROCONTROL – ESARR 6 – со наслов „Софтвер во АТМ системите“ издадено на 6 ноември 2003 година.

2. Оваа Регулација ќе се применува на новиот софтвер и сите промени во софтверот на системите за АТС, АСМ, АТФМ и СНС.

Нема да се однесува на софтверот за компонентите за леталата и за вселенската опрема.

Член 2

Дефиниции

За целите на оваа Регулација ќе се применуваат дефинициите во член 2 од Регулацијата (ЕК) бр. 549/2004.

Исто така, ќе се применуваат следните дефиниции:

1. „софтвер“ значи компјутерски програми и соодветни податоци за конфигурација, вклучително неразвоен софтвер, но со исклучок на електронски предмети, имено, интегрирани кола за одредени апликации, влезни нити што може да се програмираат или цврсти логички контролори;

2. „податоци за конфигурација“ значи податоци што конфигурираат генерички софтверски систем за одредена намена;

3. „неразвоен софтвер“ значи софтвер што не се развива за тековниот договор;

4. „контрола на безбедноста“ значи сите планирани и систематски активности што се неопходни за да се обезбеди соодветна сигурност дека производот, услугата, организацијата или функционалниот систем ќе постигнат прифатливо ниво или задоволително ниво на толеранција во однос на безбедноста;

5. „организација“ значи или АТС давател, СНС давател или субјект кој обезбедува АТФМ или АСМ;

6. „функционален систем“ значи комбинација на системи, постапки и човечки ресурси организирани да вршат функција во контекст на АТМ;

7. „ризик“ значи комбинација на целокупната веројатност или фреквенција на штетните влијанија предизвикани од ризикот и сериозноста на таквото влијание;

8. „опасност“ значи секоја состојба, настан или околност која може да предизвика несреќа;

9. „нов софтвер“ значи софтвер што е нарачан или за кој се потпишани обврзувачки договори, по стапување во сила на оваа Регулација;

10. „безбедносна цел“ значи квалитативна или квантитативна изјава со која се дефинира максималната фреквенција или веројатност според која може да се очекува појава на одредена опасност;

11. „безбедносно барање“ значи средство за посредување на ризик, дефинирано според стратегијата за посредување со ризик, со кое се постигнува одредена безбедносна цел, вклучително организациско, оперативно, процедурално, функционално, изведбено или интероперабилно барање или одредена карактеристика во врска со животната средина;

12. „премостување или замена за време на функционирање“ значи пристап на замена на компонентите на системот на Европската мрежа за управување со воздушниот сообраќај (EATMN) или софтверот додека системот е во функција;

13. „барање за безбедноста на софтверот“ значи опис на тоа што треба да се генерира со софтверот според влезните информации и дадените ограничувања, кои, ако се исполнат, се обезбедува дека EATMN софтверот ќе работи безбедно и според оперативните потреби;

14. „EATMN софтвер“ значи софтвер што се користи во EATMN системите, наведени во членот 1;

15. „валидност на барањата“ значи потврда со испитување и давање докази дека се исполнети одредените барања за намената;

16. „постигнато независно“ значи, во однос на активностите за верификација на софтверот, дека активностите во процесот на верификација ги изведува лице (лица) различни од програмерот на делот што се верификува;

17. „нефункционирање на софтверот“ значи неможност на програмата точно да ја извршува функцијата;

18. „пад на софтверот“ значи неможност на програмата да ја извршува функцијата;

19. „COTS“ значи комерцијално достапна апликација што се продава преку јавни каталози и не е наменета да се специјализира или да се надградува;

20. „софтверски компоненти“ значи елементи што може да се додаваат или меѓусебно да се поврзуваат со други елементи на софтверот за да комбинираат и да создадат специјализирана софтверска апликација;

21. „независни софтверски компоненти“ значи оние софтверски компоненти што не се неоперативни од состојбата што ја предизвикува опасноста;

22. „софтверски активности со временски интервал“ значи времето што е дадено за софтверот да одговори на зададените влезни информации или периодични настани и/или функционирање на софтверот во однос на трансакциите или пораките што се манипулираат во единица време;

23. „софтверски капацитет“ значи можноста на софтверот да ракува со одредена количина проток на податоци;

24. „точност“ значи браната прецизност на обработените резултати;

25. „користење на софтверските ресурси“ значи количината на ресурсите во рамките на компјутерскиот систем што може да се користи од апликативниот софтвер;

26. „големина на софтверот“ значи однесувањето на софтверот во случај на несакани влезни информации, хардверски грешки и прекин во напојувањето, или во компјутерскиот систем или во поврзаните уреди;

27. „толеранција на оптоварување“ значи однесувањето на системот во случајна, а особено толеранција на влезни информации што се јавуваат повеќе од очекуваното за време на нормалното функционирање на системот;

28. „точна и целосна верификација на EATMN софтверот“ значи сите безбедносни барања за софтверот кои точно укажуваат на тоа што се бара од софтверската компонента според процената на ризикот и процесот на посредување, и нивното спроведување се демонстрира на нивото што се бара од нивото за контрола на софтверот;

29. „податоци за животниот циклус на софтверот“ се податоците што се генерираат за време на животниот циклус на софтверот, за планирање, насочување, појаснување, дефинирање, забележување или обезбедување докази за активностите; овие податоци ги овозможуваат процесите за животниот циклус на софтверот, одобрувањето на системот или опремата и измените во софтверскиот производ по одобрувањето;

30. „животен циклус на софтверот“ значи:

(а) збир процеси определени со организација кои ќе бидат соодветни за генерирање на софтверскиот производ;

(б) временскиот период што започнува со одлуката за генерирање или измена на софтверски производ и завршува кога производот ќе се повлече од употреба;

31. „барање за безбедност на системот“ значи барање безбедност за функционалноста на системот.

Член 3

Основни безбедносни барања

1. Во случај кога е потребно организацијата да спроведе проценка на ризик и процес на посредување во согласност со применливото законодавство на Заедницата или националното законодавство, организацијата ќе дефинира и ќе спроведе систем за контрола на безбедноста на софтвер за аспектите поврзани со EATMN софтверот, вклучително сите он-лајн софтверски оперативни промени, а особено премостувањето и замената за време на функционирањето на системот.

2. Организацијата минимално ќе обезбеди системот за контрола на безбедноста на софтверот да генерира докази и аргументи што ќе го покажат следното:

(а) барањата за безбедност на софтверот точно да наведат што се бара од софтверот, со цел да се исполнат целите за безбедност и безбедносните барања, како што е укажано со процената на ризик и процесите за посредување;

(б) следењето се опфаќа во однос на сите безбедносни барања во врска со софтверот;

(в) спроведувањето на софтверот не содржи функции кои негативно влијаат на безбедноста;

(г) EATMN софтверот ги задоволува барањата со нивото на сигурност, кое соодветствува со критичноста на софтверот;

(д) сигурноста се обезбедува со потврдување дека се исполнети општите безбедносни барања наведени во точките (а) до (г) и аргументите што покажуваат дека барањата контрола во секое време се изведуват од:

(i) позната извршна верзија на софтверот;

(ii) познат опсег на податоци за конфигурација;

(iii) познат збир од софтверски производи и описи, вклучително и спецификации, кои се искористени во генерирањето на таа верзија.

3. Организацијата ќе ја обезбеди потребната сигурност, за националното надзорно тело, покажувајќи дека барањата предвидени во ставот 2 се исполнети.

Член 4

Барања што се применуваат за системот за контрола на безбедноста на софтверот

Организацијата минимално ќе обезбеди системот за контрола на безбедноста на софтверот:

1. да биде документиран, како дел од целокупната проценка на ризикот и документацијата за посредување;

2. да распредели нивоа на сигурност на софтверот за целиот оперативен EATMN софтвер, во согласност со барањата предвидени во Анекс I;

3. вклучително и обезбедување на:

(а) валидност на барањата за безбедност на софтверот, во согласност со барањата предвидени во Анекс II, дел А;

(б) верификација на софтверот во согласност со барањата предвидени во Анекс II, дел Б;

(в) управување со конфигурацијата на софтверот, во согласност со барањата утврдени во Анекс II, дел В;

(г) можност за следење на барањата за безбедноста на софтверот, во согласност со барањата предвидени во Анекс II, дел Г;

4. Определување на степенот до кој ќе се дефинира контролата; овој степен мора да се дефинира за секое ниво на контрола и да се зголемува како што се зголемува критичноста на софтверот, а за таа цел:

(а) варијациите во степенот на сериозност на контролите по нивоа мора да ги вклучува следните критериуми:

(i) потребно да се реализира независно;

(ii) потребно да се реализира;

(iii) не е потребно;

(б) контролата што е соодветна на секое ниво на контрола на софтверот мора да обезбеди сигурност дека EATMN софтверот може безбедно да функционира во рамките на толеранцијата;

5. Користи повратни информации на EATMN софтверското искуство за потврдување дека системот за контрола на софтверот и нивоата се соодветно назначени. За таа цел, ефектите од нефункционирањето на софтверот или падот на истиот, кои се пријавуваат според соодветните барања за пријавување и проценка на безбедносните ситуации, ќе се проценат во споредба со ефектите идентификувани за системот во однос на категоријата на сериозност, дефинирана во делот 3.2.4 од Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005.

Член 5

Барања што се применуваат за промените во софтверот и за специјалниот софтвер

1. За сите промени во софтверот или специфичните типови софтвер, како што е COTS, неразвојниот софтвер или претходно користениот софтвер за кој не може да се применат некои од барањата наведени во членот 3(2)(г) или (д) или членот 4(2), (3), (4) или (5), организацијата ќе обезбеди системот за контрола на софтверот да обезбеди, користејќи други средства одобрени од националното надзорно тело, исто ниво на сигурност како нивото за контрола на безбедноста што е дефинирано.

Тие средства мора да овозможат доволно ниво на сигурност, така што софтверот ќе ги исполни безбедносните цели и барања, како што е идентификувано со процената на безбедносниот ризик и процесот на посредување.

2. При процената на средствата наведени во ставот 1, националното надзорно тело може да користи призната организација или надлежно тело.

Член 6

Измена и дополнување на Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005

Во Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005, се додава следниот дел:

„3.2.5 дел 5

Систем за контрола на безбедноста на софтверот

Во рамките на функционирањето на системот за управување со безбедноста, давателот на услуги во воздушниот сообраќај ќе спроведе систем за контрола на безбедноста на софтверот, во согласност со Регулацијата (ЕК) бр. 482/2008 на Комисијата, од 30 мај 2008 година, со која се дефинира системот за контрола на

безбедноста на софтверот што треба да го воспостават давателите на услуги на воздухопловна навигација и измена и дополнување на Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005 (*).

(*) Сл. весник L 141, 31.5.2008, стр. 5

Член 7

Влегување во сила

Оваа Регулација влегува во сила на дваесеттиот ден од нејзиното објавување во Службениот весник на Европската унија.

Ќе се применува од 1 јануари 2009 година за новиот софтвер на EATMN системите, наведени во членот 1(2), во првиот потстав.

Ќе се применува од 1 јули 2010 година за сите промени во софтверот на EATMN системите, наведени во членот 1(2), во првиот потстав, кои се во функција на тој датум.

Оваа Регулација е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји-членки.

Брисел, 30 мај 2008 година.

За Комисијата

Антонио Тајани

Член на Комисијата

АНЕКС I

Барања што се применуваат за нивото на сигурност на софтверот, наведени во членот 4(2)

1. Нивото за сигурност на софтверот е поврзано со сериозноста на контролите на софтверот во однос на критичноста на EATMN софтверот, со користење на категоризацијата по сериозност, наведена во делот 4, точка 3.2.4 од Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005 комбинирано со веројатноста за појава на негативен ефект. Ќе се идентификуваат минимално четири нивоа на сигурност на софтверот, со ниво 1 како најкритично ниво.

2. Сите распределени нивоа ќе соодветствуваат со најсериозниот ефект што може да биде предизвикан со нефункционирање или пад на софтверот, како што е наведено во делот 4 од точка 3.2.4 од Анекс II кон Регулацијата (ЕК) бр. 2096/2005. Ова, особено ќе ги земе предвид ризиците поврзани со дефектите во софтверот или падот на софтверот и архитектонските и/или процедурните одбрани што се идентификувани.

3. Софтверските компоненти на EATMN што не можат да се прикажат како независни една од друга, ќе добијат ниво на сигурност на софтверот за најкритичните од зависните компоненти.

АНЕКС II

Дел А: Барања што се применуваат за валидноста на безбедносните барања за софтверот, наведени во членот 4(3) (а)

1. Барањата за безбедност на софтверот ќе го покажат функционалното однесување во номиналниот и намалениот режим на EATMN софтверот, операциите со временски интервали, капацитетот, точноста, користењето на софтверските ресурси на хардверот, робустноста на невообичаени оперативни услови и толеранција на оптоварување, во зависност од тоа што е соодветно.

2. Барањата за безбедност на софтверот ќе бидат целосни и точни и ќе бидат соодветни на безбедносните барања за системот.

Дел Б: Барања што се применуваат за верификацијата на софтверот, наведени во членот 4(3) (б)

1. Функционалното однесување на EATMN софтверот, операциите со временски интервали, капацитетот, точноста, користењето на софтверските ресурси на хардверот, робустноста на невообичаени оперативни услови и толеранција на оптоварување, ќе бидат во согласност со барањата за софтверот.

2. EATMN софтверот соодветно ќе биде верификуван со анализа и/или тестирање и/или соодветни средства, како што е дефинирано од националното надзорно тело.

3. Верификацијата на EATMN софтверот ќе биде точна и целосна.

Дел В: Барања што се применуваат за обезбедување на управувањето со конфигурацијата на софтверот, наведени во членот 4(3) (в)

1. Идентификацијата на конфигурацијата, следењето и пресметката на статусот ќе бидат такви што податоците за животниот циклус на софтверот ќе бидат прикажани под контрола на конфигурацијата во текот на целиот животен циклус на EATMN софтверот.

2. Известувањето за појава на проблеми, следење и активности за корекција ќе бидат такви што безбедносните проблеми поврзани со софтверот ќе може да се прикажат дека се премостени.

3. Постапките за враќање и пуштање ќе бидат такви што податоците за животниот циклус на софтверот ќе може да се генерираат и да се доставуваат во текот на целиот животен циклус на EATMN софтверот.

Дел Г: Барања што се применуваат за можноста за следење на безбедносните барања за софтверот, наведени во членот 4(3) (г)

1. Секое безбедносно барање за софтверот ќе се следи на истото ниво на дизајн на кое се покажува задоволителен степен.

2. Секое безбедносно барање за софтверот, на секое ниво на дизајнот каде што ќе се покаже степен на задоволителност, ќе се следи на безбедносно барање за системот.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3928.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 143-та седница одржана на ден 25.12.2012 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

За судии поротници на Основен суд Тетово се избрани:

1. Милко Спасовски
2. Сузана Гаљовска
3. Николета Голеска
4. Мирјана Миловска
5. Саније Гафури
6. Магдалена Јанеска
7. Горѓија Настовски
8. Кадивка Китановска
9. Светлана Савеска
10. Дијана Апостолоска
11. Мирјана Рендакова
12. Алираи Османи
13. Драгиша Ѓоровски
14. Јованка Јовановска
15. Даут Букла
16. Марија Мартиноска
17. Роска Николска
18. Пандорка Милованоска
19. Дарко Серафимоски
20. Марија Настовска и
21. Горѓи Пауновски.

Оваа одлука влегува во сила 25.12.2012 година.

Бр. 07-1965/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.